

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 125 Год. LXIV

Вторник, 7 октомври 2008

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2453. Одлука за избор на членови на Анкетната комисија за утврдување на околностите на загинувањето на Претседателот на Република Македонија Борис Трајковски.....	2	2462. Одлука за престанок и давање на времено користење на недвижна ствар на општина Македонски Брод.....	4
2454. Одлука за именување на членови на Комисијата за електронски комуникации	2	2463. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за државни патишта.....	4
2455. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на претседател и членови на Советот на Собранискиот канал.....	2	2464. Решение за именување директор на Казнено-поправен дом од отворен вид Струга	4
2456. Одлука за разрешување од функцијата заменик на директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци.....	3	2465. Решение за именување заменик на директорот на Затвор Охрид.....	5
2457. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ).....	3	2466. Решение за именување заменик на директорот на Воспитно-поправен дом Тетово.....	5
2458. Одлука за именување и дополнување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	3	2467. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	5
2459. Одлука за именување на заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија.....	3	2468. Правилник за поблиските услови и начинот на класифицирање на медицинските помагала.....	5
2460. Одлука за избор на судии на Уставниот суд на Република Македонија.....	3	2469. Правилник за начинот на вршење на работите на заштита на железничката инфраструктура и водење на евиденција.....	10
2461. Одлука од Претседателот на Република Македонија.....	4	2470. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето, формата и содржината на образецот на дозволата за управување со гробишта, како и начинот на издавање и одземање на дозволата и формата, содржината на регистарот за издадени дозволи за управител со гробишта.....	20

2456.

Врз основа на член 37 став 4 и член 38 став 4 алинеја 1 од Законот за заштита на личните податоци ("Службен весник на Република Македонија" број 7/2005 и 103/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 октомври 2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ**

1. Од функцијата заменик на директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци се разрешува Зоран Пандев, на негово барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4393/1
7 октомври 2008 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2457.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 5 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 85/2002, 97/2006, 117/2006 и 77/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 октомври 2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНАТА УНИЈА (ИПУ)**

1. Во Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ) ("Службен весник на Република Македонија" број 96/2008 и 106/2008), во точката 2 Членови на Делегацијата, по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

"4) Горан Мисовски".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4394/1
7 октомври 2008 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2458.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 3 од Одлуката за основање на Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација ("Службен весник на Република Македонија" број 88/2004), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 октомври 2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНИОТ КОМИТЕТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА**

1. Во Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација ("Службен весник на Република Македонија" број 96/2008 и 106/2008), во точката 1 под в) за членови, потточка 8 зборовите: "Горан Сугарески" се заменуваат со зборовите: "Соња Мираковска".

Во точката г) за заменици членови по точката 7 се додава следниов текст кој гласи:

"8) Горан Сугарески
9) Станка Анастасова
10) Маринела Тушева".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4395/1
7 октомври 2008 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2459.

Врз основа на член 65 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 октомври 2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија се именува м-р Сандре Нонкуловски, државен советник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4396/1
7 октомври 2008 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2460.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 14 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 октомври 2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За судии на Уставниот суд на Република Македонија се избрани:

- Наташа Габер-Дамјановска, доктор по политички науки од Скопје и
- Гзиме Старова, доктор по правни науки од Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4397/1 Претседател на Собранието
7 октомври 2008 година на Република Македонија,
Скопје **Трајко Вељаноски, с.р.**

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2461.

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија ја донесувам следната

О Д Л У К А

I

На Вилхелм Науснер му се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за особени заслуги во организирањето и спроведувањето на активности на хуманитарен план и за неговиот придонес за развивањето на пријателските односи и соработката меѓу Република Македонија и Република Австрија, како и за афирмацијата на нашата држава во светот, вршејќи ја должноста суперинтендант, застапник на Евангелско-методистичката црква за Македонија во периодот од 1996-2008 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-845 Претседател
7 октомври 2008 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2462.

Врз основа на член 16, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.09.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Домот на култура – Македонски Брод, му престанува користењето на недвижната ствар – зграда 1 и тоа приземје од 566 м2 и кат први од 191 м2, евидентирана во Имотен

лист бр. 1900 кој што се наоѓа на Катастарска Парцела бр. 3916 во Катастарска општина Македонски Брод, на адреса: ул. „Партизанска“ – Македонски Брод, имот во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на времено користење за време од 10 години, без надоместок, на општина Македонски Брод, за потребите на локалната установа Дом на култура – Македонски Брод.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар опишана во член 1 на оваа одлука, да се изврши помеѓу Домот на културата – Македонски Брод и општина Македонски Брод, во рок од 30 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4745/1 Заменик на претседателот
29 септември 2008 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2463.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 септември 2008 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

1. Насер Ајдини се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за државни патишта.
2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за државни патишта се именува Насер Мухареми, од Министерството за локална самоуправа.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4120/3 Претседател на Владата
23 септември 2008 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски, с.р.**

2464.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 септември 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КАЗНЕНО-
ПОПРАВЕН ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД СТРУГА

1. За директор на Казнено-поправен дом од отворен вид Струга се именува Мурат Лумани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4861/1 Претседател на Владата
23 септември 2008 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

2465.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 септември 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ЗАТВОР ОХРИД

1. За заменик на директорот на Затвор Охрид се именува Ацибајрам Ризвани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4862/1 Претседател на Владата
23 септември 2008 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

2466.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 септември 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО

1. За заменик на директорот на Воспитно-поправен дом Тетово се именува Бурим Максуди.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4868/1 Претседател на Владата
23 септември 2008 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

2467.

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005 и 88/2008), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1

Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 40/2001, 72/2001, 89/2001, 50/2002, 86/2002, 19/2003, 54/2003, 6/2004, 6/2005, 44/2006, 137/2006, 25/2008 и 54/2008), членот 40 и Обрасците на специјалните извозни марки за обележување на тутунски добра се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-35341/3 Министер за финансии,
2 октомври 2008 година Скопје д-р **Трајко Славески**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

2468.

Врз основа на член 115 став 2 од Законот за лекови-те и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/07), министерот за здравство донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА
КЛАСИФИЦИРАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ
ПОМАГАЛА

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на класифицирање на медицинските помагала.

Член 2

Условите за класификација на медицинските помагала, зависат од намената на медицинското помагало.

Во случај кога медицинското помагало е наменето за употреба во комбинација со друго медицинско помагало, класифицирањето се однесуваат на секој производ посебно.

Програмската поддршка која ја овозможува работата на медицинското помагало или влијае на него, автоматски спаѓа во истата класа.

Во случај кога медицинското помагало не е наменето за употреба самостојно или воглавно на одреден дел од телото, се класифицира врз основа на наведената употреба со најголем ризик.

Во случај кога за исто медицинско помагало може да се класифицира на повеќе начини, зависно од намената и начинот на делување кое го наведува производителот, медицинското помагало се класифицира во повисока класа, согласно член 110 од Законот за лекови и медицински помагала.

II. Инвазивни медицински помагала

Член 3

2.1. Инвазивни медицински помагала се:

- оние кои продираат во телото потполно или делумно, било да е продирањето низ кожа, природни или вештачки отвори (телесен отвор е секој природен отвор на телото како и надворешната површина на очното јаболко или секој траен вештачки отвор како што е на пример stoma);

- хируршки инвазивни медицински помагала се медицински помагала кои продираат во внатрешноста на телото низ телесната површина со помош на хируршки зафат;

- медицински помагала за вградување се производи кои со хируршки зафат се вградени во телото или заменуваат епителна површина или површина на око. Сите хируршки инвазивни медицински помагала кои целосно или делумно остануваат во телото после хируршкиот зафат барем 30 дена се сметаат за медицински помагала за вградување;

- хируршки инструменти за повеќекратна употреба се инструменти кои се користат при режење, бушење, пилење, гребење, стругање, спојување или слични постапки кои не се поврзани со никакви активни медицински помагала кои е можно повторно да се употребат;

- активни медицински помагала се оние помагала чие делување зависи од изворот на електрична енергија или било кој извор на сила кој директно се напојува од човековото тело или гравитација;

- активни терапевтско-медицинско помагала се активни медицински помагала кои се употребуваат одвоено или во комбинација со други медицински помагала за потпора, менување, замена или повторно воспоставување на биолошки функции или структура со цел лекување или ублажување на болест, повреда или телесен недостаток;

- активни медицински помагала за дијагностицирање се сите активни медицински помагала кои се употребуваат одвоено или во комбинација со други медицински помагала и даваат податоци за откривање неправилности, дијагноза, следење или лекување на физиолошки состојби, болести или конгенитални аномалии;

- средишен крвожилен состав ги означува следните крвни садови: arteriae pulmonales. Aorta ascendens, arteriae coronariae, arteria carotis communis, arteria carotis e.vterna, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus brachiocephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena cava superior I vena cava inferior;

- средишен нервен состав ги означува мозокот, мозочните обвивки и р`бетниот мозок.

Член 4

Сите инвазивни медицински помагала кои се употребуваат во природните телесни отвори, а не оние кои настанале со сечење на површината на телото, освен хируршките инвазивни медицински помагала кои не се наменети за поврзување со активните медицински помагала:

- ако се наменети за транзиторна употреба, спаѓаат во класа I, на пр: забарски огледалца, материјали за земање отисоци во стоматологијата, ракавици за преглед на болни;

- ако се наменети за краткорочна употреба, спаѓаат во класа IIa, на пр: контактни леќи, уринарни катетри, трахијални тубуси, стентови;

- ако се наменети за краткорочна употреба и ако се употребуваат во усната шуплина до ждрелото, во ушната школка до ушното тапанче или во носната шуплина, спаѓаат во класа I, на пр: завои за крварење од нос и забни протетички надоместоци кои се вадат;

- ако се наменети за долгорочна употреба спаѓаат во класа IIb, на пр: стентови за уринарна цевка;

- ако се наменети за долгорочна употреба и ако се употребуваат во усната шуплина до ждрелото, во ушна школка до ушното тапанче или во носната шуплина, и ако не се апсорбираат во мукозната мембрана спаѓаат во класа IIa, на пр: ортодонтска жица, фиксни протетички забни надоместоци, средства за пломби.

Сите инвазивни медицински помагала кои се употребуваат во телесните отвори, освен хируршките инвазивни медицински производи кои се наменети за поврзување со активните медицински помагала од класа IIa, или од повисока класа, спаѓаат во класа IIa, на пр: трахијални тубуси, канили за трахеотомија, механички средства за испирање на нос, носно ждрелни тубуси, назокастрични сонди, аспирациски катетри.

Член 5

Во групата на хируршки инвазивни помагала спаѓаат: помагала за изработка на прооден пат низ кожа, хируршки инструменти и различни видови на катетри. Сите хируршки инструменти наменети за еднократна употреба спаѓаат во класа IIa, на пр: игли за шиене рани, инјекциони игли, планцети, скалпели за еднократна употреба, хируршки тампони, врвови на сврдли ако се поврзани со активни медицински помагала, хируршки ракавици, освен следните исклучоци:

- ако медицинските помагала се наменети за дијагностицирање, надзор на срцевите пореметувања или средишниот крвоток, спаѓаат во класа III, на пр: кардиоваскуларни катетри и со нив поврзани жици водилки, кардиоваскуларни хируршки инструменти за еднократна употреба;

- хируршки инструменти за повеќекратна или повторна употреба спаѓаат во класа I, на пр: скалпели, пили, клешти за рефракција;

- медицински помагала наменети за доведување на енергија во облик на јонизирачки зрачење спаѓаат во класата IIb;

- биоактивни медицински помагала кои по биолошки пат активно предизвикуваат реакција на ткивата предизвикани на разни молекули спаѓаат во класа IIb;

- медицински помагала наменети за давање лекови со помош на сетови за апликација кои би можеле да бидат опасни за болниот спаѓаат во класа IIb. Тоа се медицински помагала за самодозирање во кои има лекови, на пр: инсулински инјектори.

Член 6

Во класа IIa, класифицирани се сите хируршки инвазивни помагала кои се наменети за краткорочна употреба, во хирургијата или во склоп на постоперативната нега на пр: спојници, инфузиjsки канили, производи за шиене рани, освен овие исклучоци:

- медицински помагала за дијагностицирање, за надзор на срцеви пореметувања или средишниот крвоток и оние кои се во непосреден контакт со тие делови на телото, на пр: кардиоваскуларни катетри, сонди за утврдување на минутниот срцев волумен, електроди на привремениот срцев електростимулатор, се класифицираат во класа III;

- медицински помагала кои се во непосреден контакт со средишниот нервен систем на пр: неуролошки катетри, кортикални електроди, се класифицираат во класа III;

- медицински помагала кои емитуваат енергија во облик на јонизирачко зрачење се класифицираат во класа IIb, а тоа се на пр: производи за брахитерапија;

- медицински помагала кои потполно или воглавно се ресорбираат во телото се класифицираат во класа III, на пр: ресорптивни конци и биолошки лепила;

- медицински помагала кои ќе бидат подложни на хемиски промени во телото, освен ако помагалата се вградуваат во заби или служат за апликација на лекови, во тој случај спаѓаат во класа IIb, на пр: лепила.

Член 7

Хируршки инвазивни помагала за долгорочна употреба и медицински помагала за вградување се медицински помагала за вградување во ортопедија, стоматологија, офталмологија и кардиоваскуларна медицина како и медицински помагала за вградување на меко ткиво кои се употребуваат во класичната хирургија.

Сите медицински помагала за вградување и инвазивни производи во хирургијата кои се употребуваат долгорочно, на пр: протези за зглобови, везови, шантови, стентови, плочици, интраокуларни леки, додатоци за инфузија, трансплантанти за периферни садови, нересорптивни конци, коскени цементи, максилофацијални трансплантанти се класифицираат во класа IIb, освен ако се:

- наменети за вградување во заби, на пр: забни навлаки, материјали за стоматологија, клинови, дентални легури, дентален порцелан и полимери, како и фиксни протетички забни надоместоци се класифицираат во класа IIa;

- во непосреден контакт со срце, средишниот крвоток, средишниот нервен систем, на пр: вештачки срцеви залистоци, спојници за анеуризма, протеза за крвен сад, за карлица, стентови, електроди за средишен нервен систем, кардиоваскуларни шантови се класифицираат во класа III;

- наменети за создавање на биолошка услуга или за потполна или претежна ресорпција, на пр: ресорптивни конци, лепила и медицински производи за вградување за кои се наведува дека се биоактивни заради додадените површински слоеви на пр: фосфорилколин. Тие медицински помагала се класифицираат во класа III;

доколку ќе подлежат на хемиски промени во телото, се класифицираат во класа III, на пр: неактивни состави за апликација на лекови кои можат повторно да се наполнат.

III Неинвазивни медицински помагала

Член 8

Сите неинвазивни медицински помагала спаѓаат во класа I, освен ако за нив важи некое од правилата наведени понатаму: во класа I се класифицираат:

- медицински производи за собирање на телесни течности, на пример стаклени шишенца или кеси за урина, кеси за стомак, влошки за инконтиненција;

- медицински помагала кои се употребуваат за имобилизација на делови на телото, на пр: гипс компресивни чорапи;

- медицински помагала кои се наменети за надворешна помош на болниот, на пр: болнички кревети, помагала за одење, инвалидски колички, носила, забарски столици;

- очила за корекција на видот, рамки, стетоскопи, хируршки прекривки, контактни гелови, неинвазивни електроди, компјутерска опрема за обработка на слики.

Член 9

Медицинските помагала кои се употребуваат за насочување и чување на крв, телесни течности или ткива, течност или гас во цел на инфузијата, давање или воведување во тело и спаѓаат во класа IIa.

Ако можеме да ги приклучиме на активните медицински помагала од класа IIa или повеќе групи и тоа:

- медицински помагала кои ќе се употребуваат како насочувачи на активни супстанции за давање на лекови, на пр: состави кои се употребуваат со инфузиона пумпа;

- медицински помагала кои се употребуваат за насочување на дишењето при анестезија, индикатори на притисокот, справи за ограничување на притисок;

- прскалки и инфузиjsки пумпи.

Помагала од став 2 на овој член можат да бидат посредно инвазивни.

Ако медицинските помагала се наменети за употреба при чување и насочување на крв, останати телесни течности или чување на органи, делови на органи или телесни ткива, спаѓаат во класа IIa, и тоа:

- помагала за насочување на крв при трансфузија;

- помагала за привремено чување и превоз на органи за пресадување;

- помагала за долгорочно чување на биолошки материјал и ткива како што се: рожница, сперма.

Во сите други случаи медицинските помагала спаѓаат во класа I и тоа:

- помагала за насочување на кои сила за пренос на течности им дава тежината на пр: сетовите за давање инфузии и лекови;

- помагала за привремено дозирање и чување и тоа лажички и чинии изработени посебно за давање на лекови;

- прскалки без инјекциски игли.

Член 10

Сите неинвазивни медицински помагала наменети за менување на биолошкиот или хемискиот состав на крвта, останатите телесни течности, помагала кои се наменети за парентерална употреба и кои можат да бидат посередно инвазивни спаѓаат во класата Iib и тоа:

- помагала наменети за одстранување на несаканите ткива од крвта и тоа: сетови за хемодијализа, дијализа и аутоотрансфузија;

- помагала наменети за одвојување на клетки.

Ако медицинските помагала се употребуваат за филтрација, центрифугирање или размена на гасови или топлина, спаѓаат во класа IIa, на пр:

- помагала за филтрација на крвни честички;

- производи за центрифугирање на крв како дел од припрема на крвта за трансфузија или аутоотрансфузија;

- помагала за загревање или ладење на крв во склоп на вон телесен крвоток.

Член 11

Сите неинвазивни медицински помагала кои доаѓаат во допис со оштетена кожа:

- ако ќе се употребуваат како механичка препрека, за компресија или впивање на исцедок од рана спаѓаат во класа I и тоа : завои за рани, фластери за рани;

- ако ќе се употребуваат за рани, со оштетен епидерм и каде е можно само секундарно заздравување на раната спаѓаат во класа IIb, и тоа:

- завои за хронично загноени рани, за силни опеко-тини кои опфаќаат голема површина на кожа;

- завои за рани кои се настанати заради декубитис, завои кои содржат средства за подобро обновување на ткивата и осигурување на кожен трансплантант;

- во сите останати случаи, вклучувајќи и медицински помагала кои делуваат на непосредната околина на раната и кои имаат посебни својства заради регулирање на влажноста на раната, температурата или оние кои влијаат на процесот на заздравување заедно со некои физикални средства, спаѓаат во класа IIa, и тоа: лепила за локална употреба, завои со полимерен слој, завои со хидрогел и натопени завои од газа кои не содржат лекови.

Сите помагала од тој вид кои содржат лекови или животински ткива спаѓаат во класа III.

IV Активни медицински помагала

Член 12

Во активни медицински помагала наменети за доведување или изменување на енергија, во прв ред спаѓаат електрична опрема која се употребува во хирургијата како што се ласери и генератори, производи за специјалистичко лекување како што е зрачење и помагала за стимулација. Сите активни медицински помагала кои се наменети за доведување или изменување на енергија спаѓаат во класа IIa, и тоа:

- мускулни стимулатори, надворешни стимулатори за раст на коските, стимулатори за отклонување на болка, магнети за одстранување на страни тела од окото кои делуваат на основа на електрична магнетна и електромагнетна енергија;

- греачи – перничииња, опрема за криохирургија која делува на основа на топлинска енергија;

- моторни дерматоми, сврдли со стоматолошка дршка кои делуваат на основ на механичка енергија;

- медицински помагала за спроведување на фототерапија за лекување на кожни болести и нега на новороденица по породувањето, кои делуваат на основа на светлосна енергија;

- слушни помагала кои делуваат на основ на звук.

Исклучок од став 1 на овој член прават медицинските помагала чија употреба може да значи ризик за болниот и кои спаѓаат во класа IIb и тоа на пример следните медицински помагала кои делуваат на основ на:

- кинетичка енергија: белодробни вентилатори;

- топлинска енергија: греачи на крв, инкубатори, греачи – перничииња за болните без свест;

- електрична енергија: високо фреквентни електрични генератори во хирургија, опрема за електро-каутеризација, надворешни срцеви стимулатори, надворешни дефибрилатори, опрема за електро-конвулзивно лекување (лекување со електрошок);

- кохерентна светлост: ласери во хирургија;

- ултразвук: литотриптори;

- јонизирачко зрачење: радиоактивен извор за лекување по оптеретување на организмот, терапевтски циклотрони, линеани стимулатори, извор на рентгенски зраци.

Сите активни медицински помагала наменети за надзор и следење на делувањето на активните медицински помагала спаѓаат во класа IIb, а тоа се на пример надворешни состави на повратни информации за активните медицински помагала или уреди за надзор по оптеретувањето на организмот.

Член 13

Активни медицински помагала за дијагностика спаѓаат медицински помагала во полето на ултразвучна дијагностика, следење на физиолошки сигнали и во полето на терапевтската и дијагностичката радиологија.

Помагалата од став 1 на овој член спаѓаат во класа IIa ако:

- се наменети за доведување на енергија која ќе ја апсорбира човековото тело, на пр: опрема за испитување со помош на магнетна резонанца, помагала за преглед на пулпа, дијагностички ултразвук;

- се наменети за *in vivo* прикажување на распоредувањето на радиофармаците, на пр: гама камери, позитронска емитивна компјутерска томографија;

- овозможуваат моментална дијагноза, на пр: електрокардиографи, електроенцефалографи, кардиоскопи со покажувач на срцевите отчукувања.

Исклучок од став 2 на овој член прават медицинските помагала наменети за следење на важни животни функции при кои природата на промените е таква да можат да го загрозат животот на болниот, на пример промена во работата на срцето, дишењето, делувањето на средишниот нервен систем.

Медицинските помагала од став 3 на овој член спаѓаат во класа IIb, тоа се: помагала за надзор на болниот на интензивна нега, анализатори на гасовите во крвта.

Во класа IIb, спаѓаат и медицински помагала наменети за емитирање на јонизирачко зрачење, во дијагностичката и терапевтската интервентна радиологија, и тоа: извор на рентгенски зраци во склоп на дијагностичката.

Член 14

Сите активни медицински помагала за внесување лекови или течности во телото или нивно одстранување од телото спаѓаат во класа IIa, на пр: одводни и доводни пумпи.

Ако постапките се спроведуваат на начин кој би значел опасност за болниот, во тој случај класификацијата ќе биде во класа IIb, а тоа се на пр:

- инфузиски пумпи, апарати за анестезија, опрема за дијализа, пумпи за крв во вештачко срце, хипербарични комори, направи за регулирање на притисокот на медицинските гасови.

Член 15

Сите активни медицински помагала кои не се опфатени во претходните начини на класификација, а се класифицираат во класа I, на пр:

- активни медицински помагала наменети за осветлување на телото на болниот како што се светла за преглед на болниот или за оптички преглед на телото како што се хируршки микроскопи;

- помагала наменети за надворешна помош на болниот како што се носила за болни, инвалидски колички;

- активни дијагностички помагала за термографија;

- активни помагала за бележење, обработка или преглед на дијагностички слики;

- полимеризациски светла во стоматологија.

Член 16

Комбинирани медицински помагала кои како составен дел содржат лек за додатно делување на организмот заедно со делувањето на самото медицинско помагало се класифицираат во класа III, а тоа се коскените

цементи кои содржат антибиотик, завои кои содржат лек, кондоми со спермицид, хепарински катетри, ендодонтски материјали кои содржат антибиотици.

Член 17

Сите медицински помагала кои се користат за контрола на зачнување (контрацепција) или спречување на ширење на заразни полови болести спаѓаат во класата IIb, а тоа се на пр: кондоми, вагинални дијафрагми.

Медицинските помагала за вградување или инвазивни медицински помагала за долгорочна употреба како што се на пр: интраутерини влошки се класифицираат во класа III.

Член 18

Сите медицински помагала кои се употребуваат за дезинфицирање, чистење и инспирање како и оние за навлажнување на контактните леќи се класифицираат во класа IIb.

Сите медицински помагала наменети за дезинфицирање на медицински помагала спаѓаат во класата IIa, на пр: дезинфициенси за ендоскопи, апаратура за стерилизација.

Ова правило не важи за помагалата наменети за механичко чистење на медицински помагала, освен за контактни леќи.

Член 19

Неактивни медицински помагала кои се употребуваат за обележување на рентгенски снимки, како што се рентгенски филмови, фотостимулативни фосфорни плочи кои спаѓаат во класа IIa.

Во таа група не спаѓаат средства кои се употребуваат за репродукција на рентгенски снимки.

Член 20

Сите медицински помагала кои содржат неживи животински ткива или оние кои се од нив изработени или оние кои содржат деривати на такви ткива се класифицираат во класа III. Тоа се: биолошки срцеви залистоци, завои со свински хетеротрансплантанти, конци кетгут, импланти и завои од колагени влакна.

Медицинските помагала произведени од неживо животинско ткиво кои се во контакт само со нештетена кожа, како што се делови на ортопедски производи од кожа, се класифицираат во класа I.

Дериватите на неживите животински ткива се помагала кои не содржат супстанции како што се: млеко, свила, пчелин восок, влакна, ланолин.

Член 21

Кесите за крв, вклучувајќи ги и кесите кои содржат раствор за чување крв, се класифицираат во класа IIb.

Ако кесите за крв имаат функција која не опфаќа само чување на крв со помош на раствор, можат да се применат и некои од останатите правила кои важат за медицински помагала кои содржат лек и се распоредени во класа III.

Член 22

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-1279/1
26 септември 2008 година
Скопје

Министер,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
2469.**

Врз основа на член 32 став (6) и 39 став (4) од Законот за железниците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05 и 24/07), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА
ЗАШТИТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на работите на заштита на железничката инфраструктура и водење на евиденцијата.

Член 2

Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) „**Железничка пруга**“ е сувоземна шинска сообраќајница по која се одвива превоз на патници и стока со железнички возила.

2) „**Железничка инфраструктура**“ е единствен техничко технолошки систем од железничките пруги со горен и долен строј, објектите на пругите, железничките станици, објектите на електричната влека на возовите, сигналоно сигурносните системи, телекомуникационите и информационите системи во железничкиот сообраќај, зградите, депоата и други градежни објекти на железничките станици кои се во функција на организирање, регулирање на железничкиот сообраќај и одржување на инфраструктурата, земјиштето кое функционално и припаѓа на пругата, службените места и објектите.

3) „**Железничко подрачје**“ е земјишна површина определена со документацијата за експропријација и друга техничка документација на која се наоѓаат железничките пруги, објекти, постројки и уреди кои служат за организирање и вршење на железничкиот сообраќај.

4) „**Железнички пружен појас**“ е земјен појас од двете страни на и под трупот на пругата определен со инвестиционо техничка и експропријациона документација. Најмалата широчина на железничкиот пружен појас е по 1,0 метар од двете страни на земјениот труп на пругата.

5) „**Заштитен појас на железничка пруга**“ е замислен земјишен појас од двете страни на пругата, широк по 200 метра, сметајќи од краевите на пружниот појас.

6) „**Железничко зиратно земјиште**“ е обработливо земјоделско земјиште од двете страни на пругата во рамките на железничкото подрачје, кое го користи и управува Управителот на железничката инфраструктура.

7) „**Железнички земјишен простор**“ е земјишен простор во рамките на железничкото подрачје, со кое стопанисува железничката инфраструктура.

8) „**Железнички земјишен катастар**“ е катастар на земјиштето на железничкото подрачје и пружниот појас кој го води Управителот на железничката инфраструктура.

Член 3

За заштита на железничката инфраструктура Управителот на железничката инфраструктура спроведува:

- 1) Правна заштита;
- 2) Физичка заштита;
- 3) Техничка заштита.

Член 4

(1) Правната заштита на железничката инфраструктура е превземање на потребни мерки и активности за спречување на недозволени дејствија за причинети штети во железничкото подрачје и заштитниот појас на пругите, пружните постројки, железничките објекти и железничкото земјиште во пружниот и заштитниот појас, како и водење на евиденција на податоците за хоризонталната и висинска димензија на железничкиот недвижен имот.

(2) Правната заштита треба да овозможи, враќање на узурпирано земјиште од железничкиот појас, отуѓениот материјал или елементи од пругата и пружните постројки, бесправната градба, оштетувањето на пружните објекти и други противправни недозволени дејствија, кои се случиле во железничката инфраструктура.

(3) Правната заштита од ставот (1) на овој член, се остварува преку надлежните државни институции, врз основа на доставените пријави и припремената документација наведена во членовите 7 и 8 од овој правилник.

Член 5

(1) Физичката заштита и спречување на недозволен дејствија на пругите, пружните постројки и објектите, земјиштето во железничкото подрачје, Управителот на железничката инфраструктура ги спроведува со чуварски персонал.

(2) Заштитата од ставот (1) на овој член, може да се обезбеди и со вградување на современи технички електронски уреди, на одредени делови во железничката инфраструктура.

(3) Освен чуварскиот персонал од ставот (1) на овој член, во заштита на железничката инфраструктура, учествува и пружниот и сообраќаен персонал, персоналот кој врши одржување на пругите и пружните постројки како и останатиот персонал во железничката инфраструктура.

Член 6

(1) Доколку чуварот за одредена делница или објект, воочиле недоволени дејствија на пругата, пружните постројки, објектите или пружното земјиште од правни или физички лица како што се безправна градба на објекти, узурпација на пружно земјиште, кражби или уништување на елементи од пругата и пружните постројки, го известува отпрачникот на возови, шефот на станицата или надлежниот раководител.

(2) Пружниот и сообраќаен персонал и персоналот кој учествува во поправките и одржувањето на пругата и пружните постројки и останатиот персонал во железничката инфраструктура, за недоволени дејствија исто така постапуваат согласно постапката утврдена во ставот (1) на овој член.

Член 7

(1) За инцидентни случаи на кражби на елементи од пругата и пружните постројки, со кои настанала материјална штета до 500 ЕУР во денарска противвредност, шефот на станицата, шефот на пружната делница или надлежниот раководител доставува пријава до надлежната полициска станица и го известува државниот инспекторат за транспорт.

(2) Формата и содржината на пријавата од ставот (1) на овој член е дадена во прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

(1) За настанати материјални штети и последици од недоволени дејствија, во вредност поголема од 500 ЕУР во денарска противвредност, шефот на станицата, шефот на пружната делница или надлежниот раководител, доставува пријава до надлежната комисија, формирана од Управителот на железничката инфраструктура и го известува државниот инспекторат за транспорт.

(2) Комисијата од став (1) на овој член ја утврдува штетата за која изготвува записник и заедно со пријавата го доставува до надлежните органи за понатамошна правна заштита.

(3) Формата и содржината на записникот од ставот (2) на овој член е даден во прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 9

(1) За настанатите штети од недоволени дејствија случени во железничката инфраструктура, Управителот на железничката инфраструктура, води евиденција на Образец За.

(2) Формата и содржината на образецот од ставот (1) на овој член е дадена во прилог бр.3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 10

(1) Техничка заштита на железничката инфраструктура е утврдување на состојбата на објектите и постројките на пругата и пружниот појас, на места со можна нестабилна состојба, заради превземање на понатамошни мерки за нивно санирање и стабилизирање, за да не би дошло до попречување и загрозување на железничкиот сообраќај.

(2) Заштитата од ставот (1) на овој член, се превзема особено на следните објекти:

- 1) Одводни и заштитни канали
- 2) Мостови и пропусти
- 3) Тунели и вијадукти
- 4) Потпорни ѕидови и галерии
- 5) Места на порои и суводолици
- 6) Места изложени на речна ерозија
- 7) Места изложени на заведување
- 8) Шумски предели во близина на пруга со можност за пожари.

Член 11

(1) Управителот на железничката инфраструктура води евиденција за железничките пружни и станични објекти, објектите во пружниот појас, за железничкото земјиште и за зиратното обработливо земјоделско земјиште.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член опфаќа:

1) евиденција на објекти и железничко земјиште според железнички податоци која се води на Образец Ка-1, даден во прилог бр. 4 кој е составен дел на овој правилник.

2) евиденција на железничко земјиште според катастарски општини која се води на Образец Ка-2, даден во прилог бр.5 кој е составен дел на овој правилник.

3) евиденција на железничко земјиште според катастарски парцели по катастарски општини која се води на Образец Ка-3, даден во прилог бр. 6 кој е составен дел на овој правилник.

4) евиденција на железничко зиратно обработливо земјоделско земјиште која се води на Образец Ка-4, даден во прилог бр. 7 кој е составен дел на овој правилник.

5) евиденција на железнички отворен земјиштен простор која се води на Образец Ка-5, даден во прилог бр. 8 кој е составен дел на овој правилник.

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-11454
29 септември 2008 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

ЈП МЖ „Инфраструктура“ – Скопје
Организациона единица

Прилог бр. 1

Број: _____
_____ 20 _____ година
Датум

ДО
-ОВР/СВР НА _____
-Полициска станица _____
-Полициска станица за пратење на возови- Скопје
-Одделение за Внатрешна контрола на ЈП МЖ „Инфраструктура“ - Скопје
-Одделение за Општи, правни и кадровски работи
на ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје

П Р И Ј А В А

Против познат/непознат сторител, затоа што на ден _____ 20____ год.
околу _____ часот _____ во службено место _____,
објект _____, отворена пруга од _____ км. до _____ км, е
извршено недозволено дејствие: _____

Краток опис на настаните и можните последици од извршеното
недозволено дејствие: _____

Поради настанатото недозволено дејствие и оштетување начинета е
материјална штета во вкупен износ од: _____ денари.

Со горното дејствие предизвикано е директно загрозување на
безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај и опасност по животот на
патниците и железничките работници.

Ве молиме согласно Законските прописи, да превземете мерки за
откривање на сторителот и доколку биде пронајден да бидеме писмено
известени, како би се вклучиле во постапката за обесштетување.

Одговорите од ваша страна да пристигнуваат на адреса: ЈП МЖ
Инфраструктура – Скопје.

РАКОВОДИТЕЛ НА ПОДРУЖНИЦА

ЗАПИСНИК Прилог бр. 2
за настаната штета од извршена кражба со пресметка

На ден: _____ 20__ година во службено место _____ / отворена
 пруга _____ на потег од км. _____ до км. _____
 украдено / оштетено е _____
 од _____

Реден бр.	Опис на штета	Един. Мера, Кгр, час, - м	Единечна цена денари	Вкупна цена	Забелешка
I	Отуѓен материјал				
1					
2					
3					
4					
Вкупно:					
II	Вграден материјал				
1					
2					
3					
4					
Вкупно:					
III	Трошоци за работна рака и транспорт				
1					
2					
3					
4					
Вкупно:					
IV	Трош. од пореметув. во сообраќајот				
1	Продолжено возење				
2	Додатно маневрирање				
3	Вонред. обезб. на патни премин				
4	Искл. колос. и возило од сообр.				
5					
6					
Вкупно:					
V	Трош. према други желе. управи				
1					
2					
3					
4					
Вкупно:					
VI	Останати трошоци				
1					
2					
3					
4					
Вкупно:					
Сè вкупно:					

Дата: _____
 Место: _____

Комисија за штети

1. _____
2. _____
3. _____

Прилог бр. 3
Образец 3а

ЈП МЖ Инфраструктура
СКОПЈЕ

ЕВИДЕНЦИЈА
ЗА ШТЕТИ ОД НЕДОЗВОЛЕНИ ДЕЈСТВИЈА ВО
ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реден број	Дата на настанување на дејствието	Дата на пријавување на дејствието	Местоположба на пруга КМ	Предизвикана штета од правно/физичко лице	Опис на оштетувањето	Проценета вредност на штетата	Вистинска вредност на штетата	Пред која инстисија се води постапката	Време на завршување на постапката	Оштетено побарување имајнема	Дата на завршување на предметот

Евидентичар: _____

Прилог бр. 4

Железничка инфраструктура
Организациона единица _____

Ка - 1

**ЕВИДЕНЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКО ЗЕМЈИШТЕ
СПОРЕД ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПОДАТОЦИ**

Реден број	Железнички податоци	Место-положба од км ----- до км -----	Површина			Површина под земјиште (м ²)	Површина под објект (м ²)	Вкупна површина	Забелешка
			Ха	Ар	М ²				
			4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Вкупно површина							

Дата _____

Изготвил: _____

Прилог бр. 5

Железничка инфраструктура
Организациона единица ____

Ка - 2

**ЕВИДЕНЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКО ЗЕМЈИШТЕ
СПОРЕД КАТАСТАРСКИ ОПШТИНИ**

Реден број	Железнички податоци	Катастарска општина К..О	Место-положба од км ----- до км -----	Површина			Површина под земјиште (м ²)	Површина под објект (м ²)	Вкупна површина	Забелешка
				Ха	Ар	М ²				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вкупно површина										

Дата _____

Изготвил: _____

Прилог бр. 6

Ка - 3

Железничка инфраструктура
 Организациона единица _____

**ЕВИДЕНЦИЈА НА КАТАСТАРСКИ ПАРЦЕЛИ
 СПОРЕД КАТАСТАРСКИ ОПШТИНИ**

Реден број	Местоположба од км---до км--	Катастарска општина К.О	ПОТЕЗ	Катастарска парцела (бр.)	Место-положба (км)	Имотен лист (бр.)	План (бр.)	Скица (бр.)	Блок (бр.)	Површина К.П.			Површина под земјиште (м ²)	Површина под објект (м ²)	Вкупна површина К.П. (м ²)	Забелешка
										Ха	Ап	М ²				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вкупно површина																

Дата _____

Изготвил: _____

Прилог бр. 7

Железничка инфраструктура _____
 Организациона единица _____

Ка - 4

**ЕВИДЕНЦИЈА НА ОБРАБОТЛИВО
 ЗИРАТНО ЗЕМЈИШТЕ**

Реден број	Местоположба од км---до км--	Катастарска општина К.О	К.П. (број)	Потез (викано место)	Железничка парцела (број)	Место-положба (Км)	Десно		Површина м ²	Вонитет (класа)	Незададено (дане)		Број и датум на договор за закуп	Забелешка
							лево	8			9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Вкупно површина														

Дата _____

Изготвил: _____

Прилог бр. 8

Ка - 5

Железничка инфраструктура _____
Организациона единица _____

**ЕВИДЕНЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ
ОТВОРЕН ЗЕМЈИШТЕН ПРОСТОР**

Реден број	Местоположба од км--до км--	Катастарска општина К..О	Железничка станица	Катастарска парцела (број)	Место-положба (Км)	Железничка парцела (број)	Површина м ²	Издадено	Неиздадено (дане)	Број и датум на договор за закуп	Цел на закупнината	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Вкупно површина												

Дата _____

Изготвил: _____

2470.

Прз основа на член 15 став 6 од Законот за гробишта и погребални услуги („Службен весник на РМ“ бр.86/08), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ГРОБИШТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВИТЕЛ СО ГРОБИШТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето, формата и содржината на образецот на дозволата за управување со гробишта, како и начинот на издавање и одземање на дозволата и формата, содржината на регистарот за издадени дозволи за управител со гробишта.

Член 2

Правното лице за добивање дозвола за управување со гробишта потребно е да поднесе писмено барање до надлежниот орган за издавање на дозвола.

Барањето за издавање дозвола за управување со гробишта содржи:

- назив и седиште на органот до кого се поднесува барањето;

- назив и седиште на правното лице.

Кон барањето ги приложувам следните докази:

- доказ дека е регистриран во Централен регистар на Република Македонија за вршење на дејност на погребални и придружни активности;

- доказ дека не е поведена стечајна постапка или постапка за ликвидација;

- доказ дека одговорното лице или член на органот на управување на правното лице не е правосилно осудено за кривично дело во јавните финансии, платниот промет и стопанството, или кривично дело против работните односи додека траат последиците од пресудата или не му е изречена прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејноста;

- доказ за економска и финансиска способност издаден од Централниот регистар на Република Македонија;

- доказ дека е осигурен во осигурително друштво и дека е способен за надоместување на евентуална штета настаната по однос на одговорноста во вршење на неговата дејност;

- доказ за број на вработени лица;

- доказ за техничка опременост;

- доказ дека исполнува минимално здравствено-санитарни услови за вршење на дејноста;

- доказ дека не поседува дозвола за вршење на погребални услуги;

- име и презиме и потпис на подносителот на барањето;

- број и датум на поднесеното барање.

Образецот на барањето од став 1 на овој член е во формат А4 и е даден во прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Дозволата за управување со гробишта се издава на образец во формат А4 со бела боја.

Образецот од став 1 на овој член содржи: грб на Република Македонија; натпис: "Република Македонија" "Министерство за транспорт и врски"; назив: Дозвола за управување со гробишта; назив и седиште на правното лице; број на издадена дозвола; рок на важење на дозволата; место и датум на издавање и место за печат и потпис на министерот.

Образецот на дозволата од став 1 на овој член е даден во прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Дозволата за управување со гробишта се одзема ако управителот на гробиштата престане да ги исполнува условите пропишани со закон и ако во случај на констатирани недостатоци истите не ги отстрани во рок не подолг од шест месеци од денот на приемот на решението од органот кој ја издал дозволата.

Член 5

За издадените дозволи за управување со гробишта органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи води регистар кој постојано се ажурира и објавува на неговата веб страница.

Член 6

Регистарот за издадени дозволи за управител со гробишта се води во форма на книга со димензии 420x297 мм, изработена од тврди корици и нумерирани внатрешни страни во бела боја.

На предната страна на регистарот отпечатен е назив: „РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВИТЕЛ СО ГРОБИШТА“.

Внатрешната страна на регистарот содржи: реден број, датум на издавање на дозволата, назив на правното лице, број на издадената дозвола, рок на важење на дозволата, датум на истекување на важноста на дозволата и забелешки.

Образецот на регистарот за издадени дозволи за управување со гробишта е даден во прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Регистарот за издадени дозволи за управител со гробишта се води во пишана форма, а може да се води и во електронска форма.

Член 8

Регистарот за издадени дозволи за управител со гробишта се води за секоја година посебно.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11617
3 октомври 2008 година
Скопје

Министер,
Миле Јанаклески, с.р.

Прилог 1

До Министерство за транспорт и врски
С к о п ј е

Б А Р А Њ Е
за издавање дозвола за
управување со гробишта

Од _____

(назив и седиште на правно лице)

- Барам да ми се издаде _____
- Кон барањето ги прилагам следните докази:
 - доказ дека е регистриран во Централен регистар на Република Македонија за вршење на дејност на погребални и придружни активности ;
 - доказ дека не е поведена стечајна постапка или постапка за ликвидација ;
 - доказ дека одговорното лице или член на органот на управување на правното лице не е правосилно осудено за кривично дело во јавните финансии, платниот промет и стопанството , или кривично дело против работните односи додека траат последиците од пресудата или не му е изречена прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејноста ;
 - доказ за економска и финансиска способност издаден од Централен регистар на Република Македонија ;
 - доказ дека е осигуран во осигурително друштво и дека е способен за надоместување на евентуална штета настаната по однос на одговорноста во вршење на неговата дејност ;
 - доказ за број на вработени лица ;
 - доказ за техничка опременост ;
 - доказ дека исполнува минимално здравствено-санитарни услови за вршење на дејноста ;
 - доказ дека не поседува дозвола за вршење на погребални услуги.

Поднесено во _____

Барател

На ден _____ 2008

Прилог 2



Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Број на дозвола

ДОЗВОЛА

за управување со гробишта

Назив и седиште на правното лице

Рок на важење на дозволата

Место и датум на издавање

М.П.

потпис

2471.

Врз основа на член 21 став 6 од Законот за гробишта и погребални услуги („Службен весник на РМ“ бр. 86/08), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето, формата и содржината на образецот на дозволата за вршење на погребални услуги, начинот на издавање и одземање на дозволата како и формата и содржината на регистарот за издадени дозволи за вршење на погребални услуги.

Член 2

Правното односно физичкото лице за добивање дозвола за вршење на погребални услуги потребно е да поднесе писмено барање до надлежниот орган за издавање на дозвола.

Барањето за издавање дозвола за вршење на погребални услуги содржи:

- назив и седиште на органот до кого се поднесува барањето;
- назив и седиште на правното лице / име, презиме, живеалиште и единствен матичен број на физичкото лице.

Кон барањето ги приложувам следните докази :

- доказ за живеалиште односно седиште на барателот во Република Македонија;
- доказ дека е регистриран во Централен регистар на Република Македонија за вршење на дејност на погребални и придружни активности;
- доказ дека не е поведена стечајна постапка или постапка за ликвидација;
- доказ дека одговорното лице или член на органот на управување на правното лице, односно физичкото лице не е правосилно осудено за кривично дело во јавните финансии, платниот промет и стопанството, или за кривично дело против работните односи додека траат последиците од пресудата или не му е изречена прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејноста;
- доказ за економска и финансиска способност издаден од Централниот регистар на Република Македонија;
- доказ дека е осигуран во осигурително друштво и дека е способен за надоместување на евентуална штета настаната по однос на одговорноста во вршење на неговата дејност;
- доказ за број на вработени лица;
- доказ за техничка опременост;
- доказ дека исполнува минимално здравствено-санитарни услови за вршење на дејноста;
- доказ дека не поседува дозвола за управување со гробишта;
- име и презиме и потпис на подносителот на барањето;
- број и датум на поднесеното барање.

Образецот на барањето од став 1 на овој член е во формат А4 и е даден во прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Дозволата за вршење на погребални услуги се издава на образец во формат А4 со бела боја.

Образецот од став 1 на овој член содржи: грб на Република Македонија; натпис: "Република Македонија" "Министерство за транспорт и врски"; назив: Дозвола за вршење на погребални услуги; број на издадена дозвола; назив и седиште на правното лице / име, презиме, живеалиште и единствен матичен број на физичкото лице; рок на важење на дозволата; место и датум на издавање и место за печат и потпис на министерот.

Образецот на дозволата од став 1 на овој член е даден во прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Дозволата за вршење на погребални услуги се одзема ако операторот на погребални услуги престане да ги исполнува условите пропишани со закон и ако во случај на констатирани недостатоци истите не ги отстрани во рок не подолг од шест месеци од денот на приемот на решението со кое е констатиран недостатокот.

Член 5

За издадените дозволи за вршење на погребални услуги органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи води регистар кој постојано се ажурира и објавува на неговата веб страница.

Член 6

Регистарот за издадени дозволи за вршење на погребални услуги се води во форма на книга со димензии 420x297 мм, изработена од тврди корици и нумерирани внатрешни страни во бела боја.

На предната страна на регистарот отпечатен е назив: „РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ“.

Внатрешната страна на регистарот содржи: реден број, датум на издавање на дозволата, назив и седиште на правното лице / име, презиме, живеалиште и единствен матичен број на физичкото лице, број на издадената дозвола, рок на важење на дозволата, датум на истекување на важноста на дозволата и забелешки.

Образецот на регистарот за издадени дозволи за вршење на погребални услуги е даден во прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Регистарот за издадени дозволи за вршење на погребални услуги се води во пишана форма а може да се води и во електронска форма.

Член 8

Регистарот за издадени дозволи за вршење на погребални услуги се води за секоја година посебно.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11618
3 октомври 2008 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог 1
До Министерство за транспорт и врски
Скопје

Б А Р А Њ Е
за издавање дозвола за
вршење погребални услуги

Од _____

(назив и седиште на правно лице/име, презиме, живеалиште и единствен матичен број на физичко лице)

Барам да ми се издаде _____

- Кон барањето ги прилагам следните докази :
- доказ за живеалиште односно седиште на барателот во Република Македонија ;
 - доказ дека е регистриран во Централен регистар на Република Македонија за вршење на дејност на погребални и придружни активности ;
 - доказ дека не е поведена стечајна постапка или постапка за ликвидација ;
 - доказ дека одговорното лице или член на органот на управување на правното лице , односно физичкото лице не е правосилно осудено за кривично дело во јавните финансии , платниот промет и стопанството , или за кривично дело против работните односи додека траат последиците од пресудата или да не му е изречена прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејноста;
 - доказ за економска и финансиска способност издаден од Централен регистар на Република Македонија ;
 - доказ дека е осигуран во осигурително друштво и дека е способен за надоместување на евентуална штета настаната по однос на одговорноста во вршење на неговата дејност ;
 - доказ за број на вработени лица ;
 - доказ за техничка опременост ;
 - доказ дека исполнува минимално здравствено-санитарни услови за вршење на дејноста ;
 - доказ дека не поседува дозвола за управување со гробишта;

Поднесено во _____

Барател

На ден _____ 2008

Прилог 2



Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Број на дозвола

ДОЗВОЛА

за вршење на погребални услуги

Назив и седиште на правното лице / име, презиме живеалиште и единствен матичен број на физичкото лице

Рок на важење на дозволата

Место и датум на издавање

М.П.

потпис

**СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****2472.**

Врз основа на член 52 од Законот за радиодифузна-та дејност („Службен весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07 и 103/08), а во согласност со членовите 46 и 51 од истиот Закон, и Заклучокот на Советот бр. 02 – 2835/20 од 03.10.2008 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија, по спроведувањето на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-2037/1 од 26.06.2008 година („Службен весник на РМ“ бр. 81/08), на својата 23-та седница, одржана на 25.09.2008 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (ТЕЛЕВИЗИЈА)**

I. Се доделува 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност за Кочани, на 46-ти канал, за емитување и пренос на телевизиски програмски сервис на локално ниво, со претежно забавен општ формат, на македонски јазик, на Ангел Петров од Кочани.

II. Дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренесување на телевизиски програмски сервис на локално ниво се доделува за временски период од 9 (девет) години и истата не може да се пренесува на друго лице.

III. Советот за радиодифузија ќе ја издаде дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренесување на телевизиски програмски сервис на локално ниво врз основа на приложена регистрација во соодветниот регистар како трговско радиодифузно друштво и одобрението издадено од Агенцијата за електронски комуникации.

IV. Трговското радиодифузно друштво мора да отпочне со вршење на радиодифузната дејност најдоцна во рок од 1 (една) година, од денот на издавањето на дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренесување на телевизискиот програмски сервис на локално ниво.

V. Агенцијата за електронски комуникации врз основа на оваа Одлука ќе издаде одобрение за користење на радиофреквенција во согласност со податоците за доделената фреквенција.

VI. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренесување на телевизиски програмски сервис на локално ниво која ќе ја издаде Советот за радиодифузија на трговското радиодифузно друштво, ќе бидат содржани податоците утврдени во член 56 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05,19/07 и 103/08).

VII. За дозволата се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на издавањето на дозволата, на сметката на Советот за радиодифузија (жиро сметка 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка АД - Скопје).

Висината на годишниот надоместок за дозволата за наредните години Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност.

VIII. За користење на радиофреквенциите за радиодифузна и за фиксна служба трговското радиодифузно друштво е должно да плаќа годишен надоместок пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на РМ” бр. 01/06).

IX. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на РМ”.

X. За оваа Одлука писмено да се известат учесниците на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-2037/1 од 26.06.2008 година (“Службен весник на РМ” бр. 81/08), во рок од седум дена од денот на донесувањето на Одлуката.

XI. Одлуката да се достави до:

- Сите учесници на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-2037/1 од 26.06.2008 година („Службен весник на РМ” бр. 81/08), и

- Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.

О б р а з л о ж е н и е

Врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ” бр. 100/05 и 19/07), на 18 - та седница, одржана на ден 25.06.2008 година, Советот за радиодифузија донесе Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија) бр.07-2037/1 од 26.06.2008 година („Службен весник на РМ” бр. 81/08). Советот утврди дека во рокот беа доставени две пријави за доделување на дозвола за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски програмски сервис на локално ниво за Кочани, на 46-ти канал, и тоа едната од Ангел Петров од Кочани, за телевизиски програмски сервис со претежно забавен општ формат, и Данчо Станојков од Кочани, за телевизиски програмски сервис од општ формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три медиумски функции. Пријавите беше оценувани според критериумите за оценување на пријавите утврдени во Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност за телевизиски програмски сервис на локално ниво за пренос преку терестријален предавател (аналогна модулација), кои беа содржани во конкурсната документација и беа составен дел на Одлуката за објавување конкурс бр.07-

2037/1 од 26.06.2008 година („Службен весник на РМ“ бр. 81/08). Врз основа на сето погоре наведено, Советот, на 23-та седница, одржана на ден 25.09.2008 година, одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

Бр. 07-2914/1 Совет за радиодифузија на РМ
6 октомври 2008 година Претседател,
Скопје **Зоран Стефаноски**, с.р.

Правна поука: Учесникот на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија), објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс 07-2037/1 од 26.06.2008 година, кој не е задоволен од Одлуката, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на известувањето и Одлуката да поднесе тужба до надлежниот суд.

2473.

Врз основа на член 52 од Законот за радиодифузна дејност („Службен весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07 и 103/08), а во согласност со членовите 46 и 51 од истиот Закон, и Заклучокот на Советот бр. 02 – 2835/19 од 03.10.2008 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија, по спроведувањето на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-2038/1 од 26.06.2008 година (“Службен весник на РМ” бр. 81/08), на својата 23-та седница, одржана на 25.09.2008 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (РАДИО)

I. Се доделува 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност за Македонска Каменица, на фреквенција 89,5 MHz, за емитување и пренос на радио програмски сервис на локално ниво, говорно - музичко радио од општ формат на македонски јазик, на Миран Митревски од Македонска Каменица.

II. Дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренесување на радио програмскиот сервис на локално ниво се доделува за временски период од 9 (девет) години и истата не може да се пренесува на друго лице.

III. Советот за радиодифузија ќе ја издаде дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренесување на радио програмски сервис на локално ниво врз основа на приложена регистрација во соодветниот регистар како трговско радиодифузно друштво и одобрението издадено од Агенцијата за електронски комуникации.

IV. Трговското радиодифузно друштво мора да отпочне со вршење на радиодифузната дејност најдоцна во рок од 1 (една) година, од денот на издавањето на дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренесување на радио програмскиот сервис на локално ниво.

V. Агенцијата за електронски комуникации врз основа на оваа Одлука ќе издаде одобрение за користење на радиофреквенција во согласност со податоците за доделената фреквенција.

VI. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренесување радио програмски сервис на локално ниво која ќе ја издаде Советот за радиодифузија на трговското радиодифузно друштво, ќе бидат содржани податоците утврдени во член 56 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ” бр. 100/05,19/07 и 103/08).

VII. За дозволата се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на издавањето на дозволата, на сметката на Советот за радиодифузија (жиро сметка 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка АД - Скопје).

Висината на годишниот надоместок за дозволата за наредните години Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност.

VIII. За користење на радиофреквенциите за радиодифузна и за фиксна служба трговското радиодифузно друштво е должно да плаќа годишен надоместок пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 01/06).

IX. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на РМ”.

X. За оваа одлука писмено да се известат учесникот на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-2038/1 од 26.06.2008 година (“Службен весник на РМ” бр. 81/08), во рок од седум дена од денот на донесувањето на Одлуката.

XI. Одлуката да се достави до:

- Учесникот на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-2038/1 од 26.06.2008 година (“Службен весник на РМ” бр. 81/08), и
- Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.

Образложение

Врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр. 100/05 и 19/07), на 18 - та седница, одржана на ден 25.06.2008 година, Советот за радиодифузија донесе Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (радио) бр.07-2038/1 од 26.06.2008 година (“Службен весник на РМ” бр. 81/08). Советот утврди дека во рокот беше доставена една пријава за доделување на дозвола за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервис на локално ниво за

Македонска Каменица, на фреквенција 89,5 МНz, за говорно - музичко радио од општ формат на македонски јазик, од учесникот Миран Митревски од Македонска Каменица. Пријавата беше оценувана според критериумите за оценување на пријавите утврдени во Општите, техничките, продукциските, програмските и другите услови за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност за радио програмски сервис на локално ниво за пренос преку терестријален предавател (аналогна модулација), кои беа содржани во конкурсната документација и беа составен дел на Одлуката за објавување конкурс бр.07-2038/1 од 26.06.2008 година ("Службен весник на РМ" бр. 81/08). Врз основа на сето погоре наведено, Советот, на 23-та седница, одржана на ден 25.09.2008 година, одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

Бр. 07-2915/1 Совет за радиодифузија на РМ
6 октомври 2008 година Претседател,
Скопје **Зоран Стефаноски, с.р.**

Правна поука: Учесникот на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио), објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-2038/1 од 26.06.2008 година ("Службен весник на РМ" бр. 81/08), кој не е задоволен од Одлуката, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на известувањето и Одлуката да поднесе тужба до надлежниот суд.

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД

2474.

Врз основа на Законот за туристичката дејност и Законот за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 62/04 и 89/08), Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, на седницата на Наставно-научниот совет одржана на 09.09.2008 година, ја донесе следнава

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ

ТЕМАТСКИ ПОДРАЧЈА:

1. Дефинирање, статус и поделба на туристичките агенции
2. Менаџмент и менаџери во туристичките агенции
3. Психолошки принципи на агенциското работење
4. Маркетинг менаџмент во туристичките агенции
5. Управување со културните туристички вредности
6. Управување со природните туристички вредности
7. Управување со промотивните активности

8. Фискална политика во туризмот
9. Истражување на туристичкиот пазар
10. Формирање, пласман и реализација на туристички аранжмани
11. Деловни односи во работењето на туристичките агенции

СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 1

Тематските содржини на ова тематско подрачје ги опфаќаат јасните определби на оваа дејност, местото и улогата во организациските системи на туризмот, задачите и функциите кои ги обавуваат и критериумските основи за диференцијација на туристичкото-агенциско работење.

СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 2

Во рамките на менаџментот и менаџерите во туристичките агенции ќе бидат обработени поимот на менаџмент, апликацијата на функциите на менаџментот во туристичките агенции, нивоата на менаџментот и во тој контекст способностите кои треба да ги поседуваат менаџерите на поодделните нивоа од организационата структура на агенцијата. Во ова тематско подрачје посебен акцент ќе се стави на улогите на менаџерите во туристичките агенции, личноста на менаџерот, нивните обврски и одговорности, како и можностите за развој на нивната кариера.

СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 3

Во третото тематско подрачје ќе бидат опфатени содржините за однесувањето на потрошувачите и мотивационата констелација, психолошките столбови на туристичките потрошувачи, комуникациските канали и психолошките модели на туристичкиот пазар, психолошките карактеристики на туристичките групи и градењето на комуникациска стратегија.

СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 4

Пазарните предвидувања во услови на глобални пазарни системи и маркетиншкиот пристап во третманот на туристичките вредности на туристичката понуда и побарувачка, претставуваат основни тематски содржини на ова тематско подрачје. Тоа ќе ги опфати и маркетиншките инструменти и дистрибутивни мрежи. Глобалните информативни и дистрибутивни системи како АМАДЕУС и ГАЛИЛЕО се опфатени како современи можности за продажба на туристичките програми.

СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 5

Културното наследство, културниот туризам и типологијата на туристичките вредности претставуваат основни тематски содржини во ова тематско подрачје. Тие се во контекст на факторијалноста, функционалноста и диференцираноста на овој вид туристичка понуда. Низ начинот на функционирање на културното наследство и процесот на планирање на културниот туризам се определува културниот туристички производ, како важна детерминанта на културниот туризам.

СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 6

Ова тематско подрачје ги опфаќа содржинските елементи на туристичката понуда кои се однесуваат на природното богатство со кое располага определена регионална целина. Низ рељефните, климатогените, хидрографските и био-географските елементи и фактори, се доаѓа до конзистентна туристичка вредност која на туристичкиот пазар има едно од доминантните места.

СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 7

Во тематското подрачје Управување со промотивните активности ќе се опфатат значењето на промотивните активности воопшто во туризмот и посебно во агенциското работење и основните форми преку кои овие промотивни активности се реализираат и тоа: туристичката пропаганда, унапредувањето на продажбата, односите со јавноста, личната продажба во туристичките агенции, директната комуникација и публицитет. Нивното менаџирање ќе биде проследено преку нивно планирање, организирање и контролирање на нивната ефикасност.

СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 8

Во ова тематско подрачје ќе бидат обработени следниве содржини: карактеристиките на фискалниот систем во Р. Македонија, инструментите на фискалната политика во областа на туризмот, фискалните односи помеѓу различните нивоа на власта во туризмот како и проблемот на двојното оданочување и мерки за негово надминување.

СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 9

Истражувањето на туристичкиот пазар ќе ги опфати меѓународното маркетинг окружување, процесите на меѓународниот маркетинг, регионалната атрактивност и атрактивноста на определени земји и посебно анализата на понудата, побарувачката и конкуренцијата.

СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 10

Ова тематско подрачје е едно од најзначајните подрачја во туристичкото-агенциско работење. Тоа ги опфаќа критериумите за диференцијација на аранжмани, подготовката, составувањето, калкулацијата и утврдувањето на условите на аранжманот, определување на агенциската мрежа, презентацијата на туристичките аранжмани за пишувањето и процесите на реализација низ фази и постапки во оваа сфера.

СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 11

Ова тематско подрачје ја опфаќа пред сè правната регулатива во односите меѓу туристичките агенции и корисниците и давателите на услуги, односно самите туристички агенции.

Програмата влегува во сила со денот на објавувањето.

Бр.03-340/1 Факултет за туризам и угостителство
6 октомври 2008 година Охрид
Охрид

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2475.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05 и 121/07), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец септември 2008 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	7.175
02	Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни активности	8.793
05	Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството	6.033
10	Вадење на камен, јаглен и лигнит, вадење на тресет	6.287
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	14.589
14	Вадење на други руди и камен	10.344
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9.768
16	Производство на тутунски производи и ферментација на тутун	8.126
17	Производство на текстилни ткаенини	5.467
18	Производство на облека; доработка и боене на крзно	4.866
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	5.611
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	5.448
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	9.521
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9.911
23	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	17.413
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	18.213
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	5.275
26	Производство на производи од други неметални минерали	13.121
27	Производство на основни метали	12.540
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	6.341
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	8.079

30	Производство на канцелариски машини и компјутери	14.631
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	7.727
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	9.332
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	13.578
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	7.565
35	Производство на други сообраќајни средства	9.483
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	5.428
37	Рециклажа	6.928
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пара и топла вода	15.121
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	8.385
45	Градежништво	7.904
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	12.294
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	12.613
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.967
55	Хотели и ресторани	8.202
60	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	9.573
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	20.759
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот; активности на патничките агенции	14.851
64	Поштенски активности и телекомуникации	15.922
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	19.854
66	Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	21.751
67	Помошни активности во финансиското посредување	30.801
70	Активности во врска со недвижен имот	11.636

71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	8.209
72	Компјутерски и сродни активности	13.510
73	Истражување и развој	10.375
74	Други деловни активности	9.566
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	12.227
80	Образование	9.658
85	Здравство и социјална работа	9.402
90	Отстранување на отпадни води и ѓубре, санитарни и слични активности	8.079
91	Дејност на организации врз база на зачленување	12.362
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	8.956
93	Други услужни дејности	7.571
95	Дејност на домаќинствата како работодавачи на домашен персонал	0
96	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за производство на стоки за сопствени потреби	0
97	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за извршување услуги за сопствени потреби	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Месечно даночно ослободување 3.294.

Министер,
Цељал Бајрами, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

2476.

Врз основа на член 63 од Законот за данокот на добивка – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2006 година), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2008 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари – септември 2008 година во однос на просечните цени на мало во 2007 година изнесува 6,8%.

Директор,
м-р Благица Новковска, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

